

УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

С О О П Ш Т Е Н И Е

Заверка на зимски и запишување летен семестар 2020/2021

- ВТОР циклус постдипломски студии -

Генерација 2020/2021

Доставувањето на комплетните документи за заверка на зимскиот и запишувањето на летниот семестар во учебната 2020/2021 година ќе се врши во **Читалната од 12:00 до 14:00 часот**, во периодот од **07.2 до 19.2. 2021** година. Online пријавувањето е задолжително. По овој рок online пријавувањето ќе биде оневозможено.

НАПОМЕНА: Студентите кои електронски ќе се пријават, а нема да достават комплетни документи ќе бидат избришани и од електронската евиденција и уписот ќе можат да го извршат со молба и надомест од 500,00 ден.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

I. Потребни документи:

1. Индекс
2. Образец за заверување семестар А4 -пополнет со предметите што се слушале во зимскиот семестар
3. Образец за запишување семестар А3-пополнет со предмети што се слушаат во летниот семестар
4. Интерен пријавен лист за запишување предмети (да се испечати со print-screen од веќе направениот online избор).
5. Уплатници со реализирана уплата на рата на жиро-сметка на Факултетот.

II. Услови за заверување на семестарот

Во летниот семестар студентите ги запишуваат предметите:

1. Истражувачки проект, избран предмет од Универзитетската листа на предмети и магистерски труд.
2. Предметот Истражувачки проект и магистерскиот труд задолжително се запишуваат кај ист наставник.
3. Студентите може да изберат и кој било друг предмет со најмалку 4 ЕКТС кредити од Универзитетската листа на слободни предмети дадени на веб страната http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=163&glavno=40. Ако студентот избере предмет со повеќе од 4 ЕКТС кредити, за запишаните дополнителни кредити се доплаќа сума со вредност од 25 евра по кредит (во денарска противвредност).
4. Темата на магистерскиот труд задолжително треба да се пријави до почетокот на соодветниот на летн/зимски семестар во кој бил запишан магистерскиот труд.

Услов за пријавување на магистерската тема се освоени 30 ЕКТС кредити.

НАПОМЕНА: За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат по 500,00 денари административен трошок на факултетската жиро с-ка.

Скопје, 1.2.2021 година

Одделение за студентски прашања при ФЕИТ